



„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенско и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата е одделни издавања бр. 1032-Т-224 за огласи 1032-Т-221.

Среда, 21 август 1957

БЕЛГРАД

БРОЈ 35

ГОД. XII

Цена на овој број е 40.— дин. — Претплата за 1957 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевина Марка бр. 9. — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. центар 28-010.

477.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИШАТА ЖЕЛЕЗНИЧКА СООБРАКАЈНА ШКОЛА

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за Вишата железничка сообраќајна школа, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 9 јули 1957 година.

П. Р. бр. 14

10 јули 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ВИШАТА ЖЕЛЕЗНИЧКА СООБРАКАЈНА ШКОЛА

Член 1

Со цел за стручно образование на кадрите во виша стручна спрема за потребите на Југословенските железници се основа Виша железничка сообраќајна школа (во натамошниот текст: школа)

Член 2

Школата има задача стручно да ги оспособува кадрите за вршење на сообраќајно-комерцијалните работи од областа на експлоатацијата на железниците за кои е потребна виша стручна спрема, како и да работи на стручното усовршување на службениците на Југословенските железници.

Член 3

Наставата во школата трае две години.

Наставата се изведува според наставниот план и програма.

Наставниот план го донесува советот на школата, по предлог од наставничкиот совет, а го потврдува Управниот одбор на Генералната дирекција на Југословенските железници со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет и од Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет.

Наставната програма ја утврдува наставничкиот совет, а ја донесува советот на школата со согласност од Управниот одбор на Генералната дирекција на Југословенските железници.

Член 4

Со школата управуваат советот на школата, наставничкиот совет и директорот.

Член 5

Советот на школата го составуваат: членовите што ги именува Управниот одбор на Генералната дирекција на Југословенските железници,

членовите што од своја средина ги избира наставничкиот совет,

членот што го избираат слушателите на школата од своја средина.

Директорот на школата според својата положба е член на советот.

Бројот на членовите што ги именува Управниот одбор на Генералната дирекција на Југословенските железници и бројот на членовите што ги избира наставничкиот совет се утврдува со статутот на школата.

Член 6

Советот на школата ги врши особено овие работи:

- 1) донесува статут на школата,
- 2) донесува наставен план и наставна програма на школата,
- 3) ја утврдува претсметката и завршната сметка на школата,
- 4) се грижи за работата на школата, ги претресува резултатите на работата и состојбата во школата и презема мерки за унапредување на наставата,
- 5) распишува конкурс за прием на слушатели,
- 6) распишува конкурс за избор на наставници и помошен наставен персонал и одлучува за нивното назначување,
- 7) се грижи за условите на животот и работата на слушателите,
- 8) решава за основање, спојување и укинување на наставни организациони единици на школата,
- 9) решава по жалбите против заклучоците на наставничкиот совет,
- 10) врши и други работи што се посебни прописи ќе му бидат ставени во надлежност.

Член 7

Наставничкиот совет го составуваат директорот, сите наставници и определен број претставници на помошниот наставен персонал, кој се утврдува со статутот на школата.

Член 8

Наставничкиот совет ги врши особено овие работи:

- 1) дава мислење за предлогот на статутот на школата,
- 2) го утврдува наставниот план и наставната програма на школата,
- 3) решава за организацијата на наставата во склад со наставниот план и програма,
- 4) се грижи за изведувањето на наставата и за подигање на стручното ниво на школата,
- 5) му дава предлози на советот на школата во поглед на изборот на наставници и помошен наставен персонал врз основа на спроведен конкурс,
- 6) дава предлози за основање, спојување и укинување на наставни организациони единици на школата,
- 7) се грижи за стручната работа на слушателите,
- 8) врши и други работи од интерес за наставата, работата на школата и нејзините установи.

Член 9

Директорот непосредно ја организира работата на школата, ја претставува школата, се грижи за извршување на законите и на други прописи, како и на заклучоците на советот и на наставничкиот совет на школата, и раководи со администрацијата на школата.

Директор донесува решенија за назначување на наставниот и помошниот наставен персонал и на секретарот на школата врз основа на заклучоците од советот, решава за назначувањето на другиот административен персонал, донесува решенија за службено-личните односи на наставниот и административниот персонал и составува предлог на претсметката на школата.

Член 10

Директорот е должен да запре од извршување заклучок на советот на школата, односно заклучок на наставничкиот совет, за кој смета дека им е противен на важечките прописи или на статутот на школата. За запирање на заклучок на советот директорот е должен веднаш да го извести Управниот одбор на Генералната дирекција на Југословенските железници, а за запирање на заклучок на наставничкиот совет е должен да го извести советот на школата.

Конечна одлука за запрениот заклучок донесува Управниот одбор на Генералната дирекција на Југословенските железници односно советот на школата.

Член 11

Директорот на школата го назначува Генералната дирекција на Југословенските железници по предлог од советот на школата а врз основа на извршен конкурс.

Член 12

Наставници се назначуваат од редот на наставниците на факултетите и високите школи.

За наставници можат да бидат назначени и лица што имаат факултетска или рамна со неа спрема, ако имаат најмалку пет години соодветна пракса.

По исклучок, за изведуваче на наставата по одделни предмети од областа на експлоатацијата на железниците, можат да бидат назначени за наставници и истакнати стручњаци што немаат факултетска или рамна со неа спрема, ако имаат најмалку 15 години соодветна стручна пракса и најмалку спрема на полна средна школа.

Наставниците можат да бидат постојани и honorarii.

Член 13

Помошниот наставен персонал се избира од редот на стручните со факултетска спрема погоре на за предметот во чија настава учествуваат.

По исклучок од одредбата од претходниот став, помошниот наставен персонал од редот на истакнатите железнички стручњаци мора да има најмалку спрема на средна школа.

Поблиски услови за помошниот наставен персонал од ст. 1 и 2 на овој член ќе се пропишат со статутот на школата.

Член 14

Во школата можат да се запишат само службени или запослени на Југословенските железници што завршиле деловната браќерска школа, железнички техникум со сообраќајно-коммерцијален специјален или друга средна школа, а имаат поблиски три години стручна пракса на работите на слично училиште на железниците и положиле испити во материјалната служба, сообраќајната и мерцијалната служба.

Во школата можат да се запишат и други лица што ги исполнуваат условите од претходниот став.

Член 15

Школата може да има и вонредни слушатели.

Член 16

Запишување во школата се врши врз основа на конкурс.

Член 17

На лицата што ќе ја завршат школата им се признава спрема на виша школа за здобивање со звање и за напредување во службата на Југословенските железници.

Член 18

Средствата за работа на школата ги обезбедува Генералната дирекција на Југословенските железници.

Школата има своја претсметка која е составен дел од претсметката на Генералната дирекција на Југословенските железници.

Наредодавец за извршување на претсметката на школата е директорот на школата.

Член 19

Школата има свој статут, што го донесува советот на школата, а го потврдува Управниот одбор на Генералната дирекција на Југословенските железници со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет и од Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет.

Со статутот на школата ќе се пропишат поблиски одредби за организацијата и работата на школата, за органите на управувањето, за правилата на студиите и за администрацијата на школата.

Член 20

До донесувањето на статутот на школата Управниот одбор на Генералната дирекција на Југословенските железници го определува вкупниот број членови на советот, бројот на членовите што Управниот одбор ги именува во советот и бројот на членовите што ги избира наставничкиот совет.

До формирањето на советот во смисла на овој закон, членовите на советот што ги именува Управниот одбор на Генералната дирекција на Југословенските железници ги вршат работите на советот.

Член 21

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

478.

Врз основа на членот 24 став 3 во врска со членот 3 став 1 под б од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56) во споредба со сојузниот Државен секретаријат за работи и сојузниот промет, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансните издава

НАРЕДБА

ЗА ДАВАЊЕ ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ЗА ЗАЕМНИКА НА ОПРЕДЕЛЕНА ОПРЕМА

1. Југословенската инвестициона банка ќе дава заем на стопанските организации заеми без конкурс за купување определена опрема на сервисно производство (во наредниот текст: опрема) што ќе ја користуваат домашните стопански организации.

Заемците за чие купување можат да се даваат според претходниот став се определуваат со статутот на железниците на машинорадањето со својата изработка и ќе можат да се продаваат на средна цена предвидена во смисла на Наредбата за давање заеми без конкурс за набавка на опрема за железниците, а со единствена цена од оваа наредба.

2. Заемите според оваа наредба ќе се даваат од сметката на Општински инвестиционен фонд на железниците, г. бр. 1057 година заемите ќе се даваат од сметката на Општински инвестиционен фонд од банката за средства што Народната банка за тековна работа на железниците на Југословенските железници инвестициона банка.

3. Заемите според оваа наредба можат да се даваат со срок за враќање до три години, а со интересна норма од 4% годишно.

4. Стопанската организација што купува опрема на отплата должна е при склучувањето на договорот за купување да положи дел од куповната цена од сопствени средства во износот предвидена во списокот од точката 1 став 2 на оваа наредба.

5. Заемите според оваа наредба ќе им се даваат првенствено на оние заемобаратели што:

а) ќе положат поголем дел од куповната цена од сопствени средства отколку што е предвидено во списокот од точката 1 став 2 на оваа наредба;

б) ќе понудат што покус срок за враќање на заемот.

6. Барањето за заем според оваа наредба може да се поднесува само ако износот на бараниот заем не е помал од 1 милион динари ниту поголем од 30 милиони динари.

7. Заемобарателот може да договара отплатување на заемот само на товар на средствата на фондот за самостојно располагање и на средствата на амортизациониот фонд, што според важечките прописи може да ги користи за инвестирање во основните средства и за замена на основните средства во периодот договорен за отплатување на заемот.

8. Поблиски услови за одобрување на заемите според оваа наредба ќе определи Југословенската инвестициона банка со претходна согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите.

9. На договорите во врска со кредитите за продажба на опремата на отплата што се извршени до 30 јуни 1957 година, а по кои купувачите платиле дел од куповната цена за испорачените стоки, не се однесуваат одредбите од оваа наредба.

По договорите во врска со кредитите за продажбата на опрема на отплата што се склучени до 30 јуни 1957 година, а по кои стоката не е испорачена, купувачите можат да ѝ поднесат на Југословенската инвестициона банка барање за заем според одредбите од оваа наредба.

10. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 13840

3 август 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансите,
Авдо Хумо, с. р.

**СПИСОК
НА ПРОИЗВОДИТЕ НА МАШИНОГРАДБАТА СО
СЕРИСКА ИЗРАБОТКА КОИ МОЖАТ ДА СЕ
ПРОДАВААТ НА СРЕДНОРОЧНИ КРЕДИТИ ВО
СМИСЛА НА НАРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ ЗАЕМИ
БЕЗ КОНКУРС ЗА НАБАВКА НА ОПРЕДЕЛЕНА
ОПРЕМА**

Реден број	Група на производи	Процент на првата уплата при купувањето
------------	--------------------	---

I Градежни и рударски машини и уреди: 10%

- 1) мешалки
- 2) вагонетки и приколнички
- 3) ротациони копачи
- 4) ротациони сита
- 5) кривалки
- 6) компресори
- 7) прскалки
- 8) длабински и височински лажалки
- 9) дробилки
- 10) кокзалки кривалки
- 11) казан за топење битумен
- 12) витлови
- 13) машини за сечење песок
- 14) парни и моторни валјци

Реден број	Група на производи	Процент на првата уплата при купувањето
------------	--------------------	---

- 15) обртна столбна кривалка
- 16) дупчачи
- 17) дупчалки
- 18) транспортери
- 19) скрепери
- 20) вибрациони сита
- 21) редуктори за рудници
- 22) сепаратори за рудници

II Машини алатлики за обработка на метали: 15%

- 1) стругови од сите видови (без конзола и болверк)
- 2) блањалки
- 3) шепинзи
- 4) глодалки
- 5) кружни пили
- 6) дупчалки од сите видови
- 7) машини за режење навои
- 8) острилки од сите видови
- 9) ножици за сечење лим од сите видови
- 10) зрачни чекани
- 11) машини за сечење профили
- 12) машини за виткање лим
- 13) преси
- 14) ножици за сечење железо
- 15) цевни преси (валц-машини)
- 16) брусилки и дупчалки пневматички

III Текстилни машини: 20%

- 1) ткаечки разбои
- 2) машини за бојосување
- 3) машини за намотување
- 4) машини за перење
- 5) кривалки за бали
- 6) машини за дублирање предиво
- 7) преси за бали
- 8) уфрлувач на чунок
- 9) машини за валјање и др.
- 10) вук — гребена

IV Машини за обработка на дрво: 20%

- 1) блањалки — рендисалки
- 2) рамњалици
- 3) дупчалки
- 4) глодалки од сите видови
- 5) глодалки синцидни
- 6) трачни пили
- 7) паралки
- 8) циркулари
- 9) брусилки за дрво
- 10) стругови за дрво
- 11) брусилки за ножеви
- 12) брусилки за пили
- 13) кланџи пили
- 14) тип дупчалка
- 15) видни дупчалки за јазоли
- 16) лесни дупчалки за пили
- 17) сворувачки циркулар
- 18) стап машини
- 19) преси за тупкалење
- 20) брусилки за стапови
- 21) земјосекувач
- 22) тркала-машини

V Машини и уреди за производство на градежни материјали: 10%

- 1) мешалки за кал
- 2) мелници за мелење земја
- 3) мелница за одвојување камен од земја
- 4) узвљак за вагонетки
- 5) кружен додавач за земја
- 6) резачи маси

Реден број	Група на производи	Процент на првата уплата при купувањето	Реден број	Група на производи	Процент на првата уплата при купувањето
	7) брусилки за брусење мелнички валјци		XII	Сообраќајни возила	50%
	8) „Ото-кули“ транспортна количка			камioni	
	9) вагонетки за тули и керамиди		XIII	Производи на електроиндустријата:	10%
VI	Машини и уреди за индустријата на кожа:	10%		1) електробрусилки	
	1) машини за кршење гонски врат			2) трансформатори	
	2) машини за кршење лица			3) генератори	
	3) машини за симнување месина			4) ФР индустриски арматури	
	4) машини за дупчење кожа			5) телефонски централи со апарати	
	5) машини за четкање кожа				
	6) преси за пеглање кожа				
	7) машини за мерење кожа				
	8) машини за мазнење кожа				
	9) машини за смекнување кожа „Штал“				
	10) машини за перење влакна и волна				
	11) преси за балирање влакна и волна				
	12) штанц-машини за штанцување фонови бранзоли				
VII	Машини и уреди за прехранбената и хемиската индустрија:	10%			
	1) пекарски машини (доколку не се комплетни постројки)				
	2) центрифугални сита				
	3) кифл машини				
	4) трепфлајш				
	5) перачи на жита				
	6) машини за сечење месо				
	7) машини за мешање месо				
	8) машини за преработка на месо				
	9) кланични машини и уреди				
	10) мешалки за тесто				
	11) преси за маслинки				
	12) затворачки за конзерви				
VIII	Парни котлови термички апарати	15%			
IX	Машини за мелничката индустрија	10%			
	1) пламени сита				
	2) триз-машини				
	3) аспиратори				
	4) мешалки за брашно и трици				
	5) машини за чистење триз				
	6) машини за четкање жита				
	7) филтери за всисување прав				
	8) машини за лупење				
	9) елеватори				
	10) мелнички валјци				
	11) прашилица за вреќи				
	12) отресувачи за трици				
	13) деташери				
	14) триалници				
	15) перални				
X	Машини уреди за транспорт количка за внатрешен транспорт (електро-кари)	10%			
XI	Пумпи, вентилациони и клима уреди:	15%			
	1) центрифугални пумпи				
	2) ротациони пумпи				
	3) бензински пумпи				
	4) пропелери				
	5) хидрофори				
	6) всисувачи за влакна (пневмафил,				
	7) отпрашувач				
	8) калорифери				
	9) вентилатори				
	10) термогени				

479.

Врз основа на членот 31 од Уредбата за фондот на обртните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56 и 49/56), Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО СЛУЧАЈ НА СПОЈУВАЊЕ И ПРИПОЈУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Стопанската организација што се припојува кон задруга, кон задружен деловен сојуз или кон установа со самостојно финансирање, а на која во смисла на одредбите од Уредбата за фондот на обртните средства на стопанските организации и на прописите донесени за извршување на оваа уредба ѝ е доделен почетен фонд на обртните средства, е должна во фондот на обртните средства кај Народната банка да уплати номинален износ на средствата на фондот на обртните средства намален за делот формиран од средствата на фондот за самостојно располагање.

Задругата, задружниот деловен сојуз или установата со самостојно финансирање кон која е припоена стопанската организација од претходниот став, може да користи кај банката или штедилницата кредит до височината на износот уплатен според претходниот став во фондот на обртните средства кај Народната банка. За овие кредити важат општите услови што се применуваат на кредитите дадени за подмирување на потребите на редовниот обем на работењето на задругите, задружните деловни сојузи односно установите со самостојно финансирање.

2. Стопанската организација што настанала со спојување на стопанска организација на која ѝ е доделен почетен фонд на обртните средства со задруга, самостоен погон на земјоделска задруга, со погон со самостојна пресметка на задружниот деловен сојуз или со установа со самостојно финансирање, е должна во рок од три месеци од денот на спојувањето да обезбеди обртни средства за редовниот обем на своето работење на еден од начините предвидени во членот 3 од Уредбата за фондот на обртните средства на стопанските организации.

На начинот предвиден во претходниот став ќе постапи и стопанската организација на која ѝ е доделен почетен фонд на обртните средства, а кон која е припоена задруга, самостоен погон на земјоделска задруга, погон со самостојна пресметка на задружниот деловен сојуз или установа со самостојно финансирање.

3. Во случај на спојување или припојување на стопански организации на кои им е доделен почетен фонд на обртните средства, овие стопански организации го задржуваат доделениот им почетен фонд на обртните средства.

4. Според одредбите од оваа наредба ќе се по-стапи и во случаите кога стопанската организација на која ѝ е доделен почеген фонд на обртните средства преминува, поради пререгистрација во групата на стопанските организации на кои им е одложено давањето на почетниот фонд на обртните средства и обратно.

5. Упатства за спроведување на оваа наредба издава Народната банка и тие се за должителни за сите банки и штедилници.

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 8916/2

3 август 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

480.

Врз основа на членот 18 став 2 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56) по предлог од Југословенската инвестициона банка сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО ЗА НАБАВКА НА ОПРЕДЕЛЕНА ОПРЕМА ЗА ГРАДЕЖНИШТВОТО МОЖЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВА МЕСТО ИНВЕСТИЦИОНИОТ ЕЛАБОРАТ

I. Кон барањето за заем од општествените инвестициони фондови за набавка на опрема за градежништвото наведена во точката II од оваа наредба, ако вкупната вредност на опремата што се набавува со заемот не го преминува износот од 10 милиони динари, заемобарателот може место инвестициониот елаборат предвиден во членот 18 ст. 1 од Уредбата за заемите за инвестиции, да ја поднесе следната документација:

1) список на опремата што се набавува, со ознака на техничките карактеристики на предметот на опремата и со цената;

2) список на опремата од ист вид со која заемобарателот веќе располага, со означување на процентот во кој е користена оваа опрема во изминатата година;

3) податоци за бруто производот што го остварил заемобарателот со високоградба во изминатата година;

4) образложение на економската оправданост на набавката на опремата, со означување ефектот што ќе се постигне со користење на опремата набавена од заемот (намалување на работната сила), забрзување на работата, заштеди и др.

5) податоци за тоа каде ќе се набави опремата (назначување на испорачачот на опремата).

II. Одредбата од претходната точка ќе се применува само ако заемот се бара за набавка:

1) железни скелиња, потпирачи на конструкции и железни и други плати со цел на замена на дрвото;

2) механизирани опрема за занаетчиски работи на високоградбата што се вршат на градилиштето;

3) градежна механизација за високоградба;

4) транспортни средства што ќе бидат користени од градежните и градежно-занаетчиските претпријатија исклучиво при работите на високоградба.

III. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 14674

3 август 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

481.

Врз основа на точ. I од Одлуката за утврдување надлежноста на сојузниот државен секретар за работи на финансиите да донесува прописи за нормите на интересот на краткорочните кредити и за нормите на интересот на средствата вложени кај банката („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА МАКСИМАЛНАТА НОРМА НА ИНТЕРЕСОТ НА КРЕДИТИТЕ ОДОБРЕНИ ЗА СОЗДАВАЊЕ РЕЗЕРВИ НА СТОКИ ВО КРАИШТАТА ШТО ЗА ВРЕМЕ НА ЗИМАТА СЕ ОТСЕЧЕНИ ОД СООБРАКАЈОТ

1. На кредитите одобрени на трговските претпријатија и дукани за создавање резерви (запаси) на стоки потребни за редовно снабдување на потрошувачите зиме во краиштата што за време на зимата се отсечени од сообраќајот, интересната норма не може да биде поголема од 2% годишно.

Кои краишта се сметаат за отсечени од сообраќајот за време на зимата, определува републичкиот секретаријат за работи на стоковниот промет во спогодба со Централата на Народната банка.

2. Интересната норма според оваа наредба на кредитите од претходната точка банката ќе ја применува од 1 август 1957 година до потполна исплата на долгот, а најдоцна до 30 април 1958 година.

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 14622

3 август 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за прометот на жита, објавена во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/57, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПРОМЕТОТ НА ЖИТА

Во членот 1 став 1 наместо зборовите „став 4“ треба да стои „став 3“.

Од Сојузниот извршен совет, 7 август 1957 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот од Наредбата за договарање на стопанските организации за купување селскостопански производи, објавена во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/57 се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА ДОГОВАРАЊЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА КУПУВАЊЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ

Во точката 1 во првиот и вториот ред место зборовите „се занимаваат со промет“ треба да стои „се занимаваат со промет односно со преработка“.

Од сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет, 7 август 1957 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот од Скалите на катастарскиот приход, кои се составен дел од Наредбата за одобрување на скалите на катастарскиот приход, објавен во Додатокот на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/57, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА НА СКАЛИТЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД

I. НР Србија — потесна Србија

1. Кај катастарската околица под бројот 6. **Посавски (Обреновац)**, кај сите култури, освен нивите, износите на катастарскиот приход треба да гласат:

	Катастарска класа земљишта							
	1	2	3	4	5	6	7	8
„6. Посавски (Обреновац)				вртovi				
	169,0	139,0	108,0	—	—	—	—	—
				воњњаци				
	36,0	33,0	24,5	—	—	—	—	—
				виногради				
	106,0	88,0	54,0	40,0	—	—	—	—
				ливаде				
	31,0	27,5	23,0	15,0	10,5	5,3	—	—
			пашњаци					
12,0	8,0	5,8	2,4	—	—	—	—	
			шуме					
8,2	7,0	6,0	5,0	3,8	—	—	—	
			трстици					
3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	

2. Кај катастарската околица под бројот 7. **Подунавски**, кај сите култури, освен нивите, износите на катастарскиот приход треба да гласат:

	Катастарска класа земљишта							
	1	2	3	4	5	6	7	8
„7. Подунавски				вртovi				
	157,0	143,0	113,0	87,0	64,0	—	—	—
				воњњаци				
	46,0	42,0	35,0	27,0	21,5	—	—	—
				виногради				
	133,0	116,0	98,0	78,0	60,0	43,0	—	—
				ливаде				
	30,0	2,0	23,0	17,5	11,5	7,9	5,9	—
			пашњаци					
13,5	11,0	9,6	7,2	4,8	3,2	1,6	—	
			шуме					
3,5	6,7	5,3	4,3	3,4	2,5	2,0	—	
			трстици					
7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	

3. Кај катастарската околица под бројот 63. **Крајински**, кај културата „**ливe 8 класe**“ не е вреден катастарскиот приход, а тој изнесува 0,5.

4. Кај катастарската околица под бројот 67. **Имравски**, кај културата „**ливаде 7 класe**“ катастарскиот приход место 3,2 треба да изнесува 5,2

II. НР Хрватска

Кај катастарската околица под бројот 32. **Крижевци**, кај културата „**ливe 8 класe**“ катастарскиот приход место 5,0 треба да изнесува 5,6.

III. НР Словенија

За катастарските околицы од бројот 9. **Камн** до заклучно бројот 41. **Толмин II (Бовед)**, кај културата „**вртovi**“ скалите на катастарскиот приход треба да гласат:

	Катастарска класа земљишта							
	1	2	3	4	5	6	7	8
„9. Камн	120,0	145,0	120,0	—	—	—	—	—
10. Хочеваје	120,0	120,0	90,0	—	—	—	—	—
11. Крањ I (Крањ)	120,0	147,0	131,0	100,0	—	—	—	—
12. Крањ II (Полане-Селца)	120,0	115,0	95,0	60,0	—	—	—	—
13. Крањ III (Сржин)	120,0	145,0	120,0	36,0	—	—	—	—
14. Крањ IV (Земско)	120,0	125,0	100,0	84,0	—	—	—	—
15. Копско VI (Трбовље)	120,0	138,0	110,0	90,0	—	—	—	—
16. Богатер	150,0	120,0	80,0	—	—	—	—	—
17. Литија I (Литија)	120,0	120,0	95,0	—	—	—	—	—
18. Литија II (Вишња Гора)	120,0	120,0	95,0	—	—	—	—	—
19. Љубљана срез (Љубљана)	135,0	143,0	115,0	85,0	—	—	—	—

20. Марибор I (Марибор)	175,0	140,0	110,0	90,0	—	—	—	—
21. Марибор II (Похорје)	160,0	123,0	96,0	—	—	—	—	—
22. Ново Место I (Н. Место)	160,0	120,0	110,0	—	—	—	—	—
23. Ново Место II (Сука Крајина — Горјанци)	150,0	130,0	100,0	80,0	—	—	—	—
24. Постојна II (Илирска Бистрица)	150,0	110,0	90,0	—	—	—	—	—
25. Постојна III (Постојна)	145,0	110,0	85,0	—	—	—	—	—
26. Радовљица I (Радовљица)	139,0	145,0	125,0	90,0	—	—	—	—
27. Радовљица II (Бохинь)	140,0	120,0	90,0	—	—	—	—	—
28. Радовљица III (Крањска Гора)	160,0	130,0	100,0	—	—	—	—	—
29. Словенградец	165,0	130,0	106,0	—	—	—	—	—
30. Цеље I/1 (Цеље)	175,0	140,0	110,0	90,0	—	—	—	—
31. Цеље I/2 (Витање)	160,0	130,0	100,0	85,0	—	—	—	—
32. Цеље II/1 (Врњско Лашко)	160,0	130,0	100,0	86,0	—	—	—	—
33. Цеље II/2 (Горњи Град)	152,0	120,0	82,0	—	—	—	—	—
34. Чрномelj	155,0	125,0	95,0	—	—	—	—	—
35. Горица	160,0	130,0	100,0	80,0	—	—	—	—
36. Горица III (Канал)	160,0	130,0	110,0	85,0	—	—	—	—
37. Копер	172,0	150,0	120,0	100,0	80,0	—	—	—
38. Постојна I (Випава)	165,0	135,0	115,0	100,0	—	—	—	—
39. Сежана	170,0	140,0	110,0	—	—	—	—	—
40. Толмин I (Толмин)	165,0	120,0	100,0	80,0	—	—	—	—
41. Толмин II (Бовен)	150,0	120,0	100,0	80,0	—	—	—	—

IV. ИР Босна и Херцеговина

1. Кај катастарската околица под бројот 4. **Бос. Шамин** кај културата „вонџади“ катастарскиот приход по износот од 21,5, место износот 10,5, треба да гласи 20,5.
2. Кај катастарската околица под бројот 46. **Сарајево**, кај културата „аџези“ катастарскиот приход за првиот износ, место 123, треба да гласи 122,0.
3. Кај катастарската околица под бројот 53. **Бикица**, кај културата „џиџа“ по последниот износ 4,0 треба да се додаде износот 2,5.
4. Кај катастарската околица под бројот 57. **Калиновик (2. к. о.)** кај културата „вонџади“ треба да се внесе како прв износот на катастарскиот приход 22,0.
5. Кај катастарската околица под бројот 70. **Чалиња**, кај културата „виноград“ место првиот износ 133,0 треба да стои износот 130,0; а по износот 93,0 место 80,0 треба да стои износот 82,0.

Од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, 15 август 1957 година. Е. Терзи

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 29 од 6 јули 1957 година објавува:

Уредба за применување и извршување на буџетите на увнатрешните околии и општини;

Наредба за определување трошоци (маржа) на петролот за осветление;

Наредба за определување максималниот обем за сечење на дрва во шумите на општинскиот имот за одделан шумски подрачја во Народна Република Србија на 1957 година;

Решение за измени и дополнења на Решението за определување места во кои се полагаат стручните испити за висококвалифицирани работници;

Во бројот 30 од 13 јули 1957 година објавува:

Правилник за одгледување на дрва во шумите;

Решение за ставање под заштита на државната имовина во Крушедол.

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, Службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 27 од 14 јуни 1957 година објавуваат:

Уредба за доделување почестна пензија и постоејана помош;

Одлука за продолжување и укинување на постоејаната помош;

Решение за дополнење на законите за оснивање центар за воспитно-образовни и културно-просветни сфери.

Во бројот 28 од 18 јуни 1957 година објавуваат:

Наредба за определување народни одбори што осниваат комисији за полагање испити за квалифициран и висококвалифициран работник кој се

здобива со стручна спрема со правична работа во претпријатието.

Во бројот 29 од 21 јуни 1957 година нема службен дел.

Во бројот 30 од 24 јуни 1957 година објавуваат:

Решение за распуштање дополнителни избори за народните одбори на општините: Сумах и Суш;

Решение за оснивање Ветеринарна станица Плоча.

Во бројот 31 од 26 јуни 1957 година објавуваат:

Правилник за работа на Одборот на фондот за унапредување на културните дејности;

Изјавка на Одлука за максималните износи на општинската такса за бочви, маслинарници, рамничарски лозја и кучиња.

Во бројот 32 од 2 јули 1957 година објавуваат само одлука на народните одбори.

Во бројот 33 од 8 јули 1957 година објавуваат:

Уредба за измени и дополнења на Уредбата за привремената помош на воените инвалиди од воените бивни припадници на италијанската војска;

Одлука за оснивање на Медицинскиот факултет во Ријека;

Одлука за конкурсот за запишување определен број нови студенти на медицинските факултети во Загреб и Ријека и на техничките факултети во Загреб во училишната 1957/58 година;

Одлука за плаќање господарната работа на демонстраторите на факултетите;

Решение за оснивање Здравствена станица Матуља;

Решение за оснивање Ветеринарна станица Сољ како установа со сопствено финансирање.

УРАДНИ ЛИСТ СЛОВЕНСКЕ РЕПУБЛИКЕ ОДБОРНИЦИ

„Урадни лист Словенске Републике“ во бројот 22 од 27 јуни 1957 година објавува:

Правилник за измени во Правилникот за посебните награди на службениците на службата за приходи.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине, во бројот 22 од 14 јуни 1957 година нема службен дел.

Во бројот 23 од 21 јуни 1957 година објавува:

Одлука за доделување и расподелба на средствата за подобрување на условите за користење одморот на работниците и службениците;

Наредба за евиденција на предметите на управната постапка;

Правилник за извршување на Законот за оружјето;

Правилник за измени на Правилникот за риболовните дозволи;

Решение за измена на Решението за определување распонот на надоместоците за риболовни дозволи.

Во бројот 24 од 28 јуни 1957 година објавува:

Препорака за мерките за подобрување на здравствената заштита во Босна и Херцеговина.

Одлука за овластување Законодавниот одбор на Републичкиот собор да ги усклади одредбите за управната постапка од републичките закони со одредбите на Законот за општата управна постапка;

Одлука за измена на Одлуката за наградите и надоместоците на народните пратеници на Народната скупштина на Народна Република Босна и Херцеговина;

Одлука за разрешување и избирање на одделни членови на Извршниот совет на Народна Република Босна и Херцеговина;

Одлука за избирање потпретседател на Народната скупштина на Народна Република Босна и Херцеговина;

Одлука за разрешување и избирање на судии;

Одлука за примање до знаење престанокот на мандатот на народниот пратеник Сирке Халида и за определување дополнителни избори;

Одлука за одобрување на Правилата на Стручното здружение на шумските производни организации на НР БиХ;

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за Републичкиот завод за физичка култура;

Уредба за оснивање Управа за имотноправни работи на НР БиХ;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за определување границите за пропишување на општинските такси;

Одлука за Реонската секција за уредување на пороките и за заштита на земјиштето од ерозија во Косињц;

Одлука за оснивање Комисија за кадрови на Извршниот совет на НР БиХ;

Одлука за укинување на Одборот за просвета, наука и култура на Извршниот совет на НР БиХ и Одборот за здравје и социјална политика на Извршниот совет на НР БиХ;

Одлука за оснивање Одбор за перспективниот општествен план на Извршниот совет на НР БиХ;

Одлука за оснивање Комисија за селско стопанство на Извршниот совет на НР БиХ;

Одлука за именување претседател и членови на Комисијата за кадрови на Извршниот совет на НР БиХ;

Одлука за именување претседател и членови на Одборот за перспективниот општествен план на Извршниот совет на НР БиХ и на Комисијата за селско стопанство на Извршниот совет на НР БиХ;

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 16 од 21 јуни 1957 година објавува:

Закон за измени на Законот за буџетот на Народна Република Македонија (Републичкиот буџет) за 1957 година;

Закон за основање Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности;

Уредба за образнувањето и работењето на комисиите за проценка на бројот на морфинските единици на суров опиум;

Одлука за овластување на поедините секретаријати на Извршниот совет и други органи на републичката управа својата внатрешна организација да ја утврди со правилник;

Одлука за определување на делот од придонесот за кадрови што му припаѓа на Републичкиот фонд и околските фондови за кадрови во стопанството;

Решение за именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за кадрови во стопанството;

Правилник за дополнување на Правилникот за посебните награди на службениците на службата за приходи;

Наредба за одредување подрачја на кои не можат да се осниваат откупни станици за откуп на грозје;

Упатство за дополнување на Упатството за пресметување и наплатување на надокнадата за услугите во здравствените установи со самостојно финансирање;

Извештај на Републичката изборна комисија за дополнителните избори за народни пратеници на Соборот на производителите на Народното собрание во изборните околии Скопска IX и II;

Исправка на Решението за формирање одбор за заеми од Републичкиот инвестиционен фонд при Југословенската инвестициона банка — филијала во Скопје и именување членови на одборот;

Исправка на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за извршување на Законот за рибарството.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Во бројот 12 од 24 јуни 1957 година објавува:

Закон за републичкиот фонд за унапредување на културните дејности;

Закон за измени и дополненија на Законот за буџетот на Народна Република Црна Гора (републичкиот буџет) за 1957 година;

Одлука за измени и дополненија на Општествениот план на Народна Република Црна Гора за 1957 година.

СОДРЖИНА :

Страна

477. Указ за прогласување на Законот за Вишата железничка сообраќајна школа — Закон за Вишата железничка сообраќајна школа — — — —	673
478. Наредба за давање заеми без конкурс за набавка на определена опрема — — — —	674
479. Наредба за начинот на употреба на средствата на фондот на обртните средства на стопанските организации во случај на спојување и припојување на стопански организации — — — —	676
480. Наредба за документацијата која при набавката на определена опрема за градежништвото може да се поднесува место инвестициониот елаборат — — — —	677
481. Наредба за максималната норма на интересот на кредитите одобрени за набавка на запаси на стоки во краиштата кои за време на зимата се отсечени од сообраќајот	677
Исправка на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за прометот на жита — —	677
Исправка на Наредбата за договарањето на стопанските организации за купување селско-стопански производи — — — —	677
Исправка на Скалите на катастарскиот приход	678